

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА****Член 1**

Во Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија” број 49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14 и 98/15), во член 18 во ставот (1) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во агенцијата за привремени вработувања.”

Член 2

Во член 19 во ставот (1) зборовите „2.000 до” се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на функционерот кој раководи со органот или друго овластено службено лице.“

Ставот 3 се брише.

Член 3

Во членот 19-а во ставот 1 зборовите „да му предложи постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците” се заменуваат со зборовите „да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците”.

Член 4

Во член 19-б ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на функционерот кој раководи со органот или друго овластено службено лице кај работодавач - корисник, односно кај агенцијата за привремени вработувања.”

Член 5

По членот 19-г се додаваат два нови члена 19-д и 19-ѓ кои гласат:

„Член 19 –д

(1) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршоциот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(4) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 19-ѓ

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.”

Член 6

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за агенциите за привремени вработувања.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AGJENCI PËR PUNËSIME TË PËRKOHSHME****Neni 1**

Në Ligjin për Agjenci për Punësime të Përkohshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14 dhe 98/15), në nenin 18 në paragrafin (1) fjalët: "1 500 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në Agjencinë për Punësime të Përkohshme."

Neni 2

Në nenin 19 në paragrafin (1) fjalët: "2 000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 300 deri në 450 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit që udhëheq me organin apo personit tjetër të autorizuar zyrtar.

Paragrafi 3 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 19-a në paragrafin 1 fjalët: "t'i propozojë procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "t'i lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes në pajtim me Ligjin për kundërvajtje".

Neni 4

Në nenin 19-b paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 100 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit që udhëheq me organin apo personit tjetër të autorizuar zyrtar te punëdhënësi - shfrytëzues, përkatësisht te Agjencia për Punësime të Përkohshme."

Neni 5

Pas nenit 19-g shtohen dy nene të reja 19-d dhe 19-gj, si vijojnë:

"Neni 19-d

(1) Personat e autorizuar zyrtarë detyrohen të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(4) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës i përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.

Neni 19-gj

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 6

Akti nënligjor miratimi i të cilit përcaktohet me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Agjenci për Punësime të Përkohshme.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4166.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08-3704/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/25006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14 113/14, 56/15 и 129/15), во членот 99 во ставот 1 зборовите „2.000 до” се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000” се заменуваат со зборовите: „400 до 600”.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице“.

Член 2

Членот 100 се менува и гласи:

„(1) Мандатен платен налог од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службеното лице во Агенцијата, ако:

- не ја огласи пријавата за потреба од работник во Агенцијата (член 7 став 2):

- посредувањето при вработување се врши под услови и на начин спротивно на членовите 26 до 46 од овој закон;

- не го пријави секое засновање на работен однос и секој престанок на работен однос (член 51) и

- воведе евиденција на невработените, невработено лице пред истекот на рокот утврден во овој закон (членови 56, 57 и 58).

(2) Мандатен платен налог од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член на директорот, односно друго службено лице кај работодавачот.

(3) Мандатен платен налог од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на невработено лице или друго лице кое бара работа кое од страна на инспекцискиот орган ќе се затекне да работи спротивно на законот (член 59-а став 6).

Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен прекршок од овој член, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка должен е на сторителот на прекршокот да му издаде мандантен платен налог согласно Законот за прекршоците“.

Член 3

Членот 100 –а се менува и гласи:

„Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен прекршок од членот 99 од овој закон, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците“.

Член 4

По членот 100–б се додаваат два нови члена 100-в и 100–г кој гласат: